

Пишува:  
Петар ТАГАСИ

## FUJIFILM FINEPIX S5100

Fujifilm FinePix S5100 во најголема мера е со идентичен дизајн како претходникот S5000. Додека фотографирате, најпотребуваните функции се лесно достапни, а тоа важи и за речиси сите поважни копчиња и контроли.



Fujifilm FinePix S5100 има 10X зумирачка леќа, а апаратот во себе содржи автоматизирана програма за приоритетите на нејзиното отворање и затворање.

Со оваа дигитална камера може да се снимаат JPEG фотографии со резолуција од 4 мегапиксели. Исто така, FinePix S5100 може да снима и видеоклипови со звук на резолуција од 640x480 пиксели, а може да се користи и како Web

камера со оперативен систем Windows XP.

Интервалот на фотографирање е исклучително брз и изнесува 1,1 секунда или околу 3 секунди доколку се употребува и блицот. Снимените фотографии можат да се прегледаат на 1,5 инчниот LCD дисплеј, кој има остра слика и при надворешна интензивна светлина. Зумирањето е брзо, рамномерно и тивко, што овозможува висока контрола и прецизност.

## MOTOROLA V600

Дизајнот со низата црни и хромирани детали на моделот V600 на Motorola може да се дефинира како вистинска деловна елеганција. Со отворањето на телефонот, во внатрешноста се открива екран со резолуција од 176x220 пиксели, кој може да прикаже повеќе од 65.000 бои. Надворешниот дисплеј е едноставен монохроматски, со резолуција од 96x32 пиксели. Леќата на камерата се наоѓа на надворешната страна, а до неа се наоѓа мало конвексно огледало, со чија помош можат да се фотографираат автопортрети.



Што се однесува до функционалноста, V600 е еден од ретките модели кои поддржуваат четири GSM фреквенции. Софтверот е вообичаен за Motorola, а освен календарот и роковникот, V600 поддржува и MMS, GPRS пренос на податоци, како и POP3 и IMAP клиенти за електронска пошта. Интегрираната камера е со резолуција од 640x480 пиксели, со можност за четворостепен дигитален зум и можност за одредување на

светлината на сликата. Motorola V600 има 5 МБ интерна меморија, на којашто можат да се зачуваат фотографии, игри, јава апликации, полифони мелодии итн. На располагање е и Bluetooth поддршката, така што без проблеми може да се поврзат безжични Bluetooth слушалки.



## IBM ПОДАРИ 500 ПАТЕНТИ

Во состав на сопствената филозофија која го поддржува отворениот код и отворените стандарди, компанијата IBM ќе подари 500 патенти за слободно користење на програмите.

Овој потег е значаен бидејќи се работи за најголема "донација" на патенти за слободна употреба во историјата на САД и во основа е обид за редифинирање на засега ригорозните закони за патенти во оваа држава. Кога станува збор за сопственоста на компјутерските патенти, тука преовладува IBM. Компанијата има 40.000 патентирани производи низ светот и 25.000 во САД, а само во 2004 година беа доделени 3.248 патенти, повеќе од било која друга компанија во оваа област.

Според извори од компанијата, тие планираат во иднина да овозможат пристап и до други нивни патенти, со што кодот би им станал слободен за употреба. Слободните програми се создадени со кооперативна соработка на програмерите, кои слободно можат да го прегледуваат, изменуваат и редистрибуираат софтверот.

Портпаролот на Одделот на IBM за интелектуална сопственост Џим Сталинс ги повика и другите компании да ја следат оваа иницијатива и да го направат својот софтвер достапен за слободно користење.



**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**